

ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Овој Договор за снабдување со електрична енергија (во понатамошниот текст „Договорот“), е склучен во Скопје, на ден ----- година помеѓу:

1. **Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРѢИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**, со седиште на ул. Народен Фронт бр. 27/2-3, Скопје со ЕМБС 6879845 и ЕДБ 4080013537869, застапувано од Управителот ----- и овластен потписник -----, како лиценциран трговец и снабдувач со електрична енергија во Република Македонија, од една страна како Продавач/Снабдувач (во натамошниот текст „СНАБДУВАЧ“)
2. ----- со седиште на ул. ----- бб -----, со ЕМБС ----- и ЕДБ -----, застапувано од Генерален директор -----, од друга страна како Потрошувач/Квалификуван потрошувач (во натамошниот текст: „ПОТРОШУВАЧ“)

ДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

1.1. Предмет на овој Договор е купопродажба на ЕЕ, која што Снабдувачот му ја продава на Потрошувачот како ЕЕ, согласно одредбите од овој Договор и одредбите од ЗЕ, ПП и останатата применлива регулатива.

1.2. Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Понуда бр. ----- од ----- година, прифатена од Потрошувачот на ден ----- година, која е дадена како Прилог 1 кон овој Договор и претставува негов составен дел.

1.3. Снабдувањето со ЕЕ согласно овој Договор ќе се врши на местата за снабдување определени како Прилог 2 кон овој Договор.

ДЕЛ II. РОК НА ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

2.1. Договорните страни се согласни дека овој Договор стапува на сила на денот на неговото потпишување и трае заклучно со ----- година.

2.2. Договорните страни се согласни дека дефинираниот период на снабдување со ЕЕ на Потрошувачот започнува да тече од **00:00 часот на ден ----- година и трае до 24:00 часот на**

ден ----- година.

2.3. Договорните страни се согласни дека, доколку ниту една од нив не поднесе писмено барање за: прекин на важноста на овој Договор или предлог за измени на условите од овој Договор најдоцна 45 (четириесет и пет дена) дена пред рокот на неговото истекување, ќе се смета дека овој Договор е продолжен под истите услови наведени во Договорот и за времетраење од една календарска година (за годината што следи).

ДЕЛ III. РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

3.1. Доколку дојде до настан или состојба кај било која договорна страна која може да влијае на исполнувањето на обврските на таа страна согласно овој Договор, таквата страна е должна да ја извести другата страна за таквиот настан или состојба, во рок од 10 дена од настанување на истите.

3.2. Договорните страни се согласни дека размената на информации ќе се води исклучиво на следните контакти:

За Снабдувачот:

Тел.: 02/3117-904; 070/303-121

Е-адреса: skopje@energyactive.mk

За Потрошувачот:

Тел.:

Е-адреса: -----

3.3. Во случај на промена на контактите за комуникација Страната која ја врши измената писмено ќе ја извести другата Страна.

ДЕЛ IV. ЦЕНА

4.1. Договорени количини

4.1.1. Снабдувачот ќе го снабдува Потрошувачот со ЕЕ во количини согласно неговата потреба.

4.2. Цени

4.2.1. Берзанска цена (Часовна цена на референтната берза Нирх + трошок од -----ЕУР. Берзанската средна/просечна цена се пресметува како збир на часовниот профил на

секој час помножен со часовната цената на Нурх, поделена со вкупната количина електрична енергија потрошена во месецот за кој се фактурира.

4.2.2. Договорните страни се согласни дека цената наведена во претходниот став не вклучува ДДВ или други даноци и давачки.

ДЕЛ V. ДОСТАВУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ФАКТУРАТА

5.1. Снабдувачот се обврзува да издаде месечна фактура за потрошената ЕЕ и да ја достави на Потрошувачот по електронски пат на електронската адреса наведена погоре, која ќе се смета за информативна верзија, а оригиналната фактура во печатена форма ќе му ја испрати на Снабдувачот на следната адреса: ул. ----- . Месечната фактура ќе му биде издадена и доставена на Потрошувачот најдоцна до 17-ти во месецот за претходниот месец.

5.2. Снабдувачот се обврзува во прилог на секоја фактура да приложи детална пресметка на средната берзанска (Нурх) цена. Потрошувачот може да ја провери пресметката врз основа на официјалните часовни податоци објавени на унгарската референтна берза НУРХ на веб-страницата: <https://hupx.hu/en/market-data/dam/weekly-data>

5.3. Потрошувачот е должен да му ги плаќа на Снабдувачот месечните фактури најдоцна до **30-ти во месецот, за претходниот месец** на трансакциската сметка на Снабдувачот наведена во фактурата.

5.4. Во случај на задоцнето плаќање по датумот на доспевање, Снабдувачот има право да наплати и законска казнена камата согласно применливата законска регулатива.

ДЕЛ VI. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

6.1. Договорните страни се согласни дека овој Договор може да биде раскинат во следниве

случаи:

- Со истекување на рокот на Договорот, доколку било која од договорните страни достави писмено известување, согласно Правилата за снабдување со електрична енергија;

- По взаемна писмена согласност меѓу Договорните страни;

- По истекот на 10 (десет) дена од доставувањето на писмено известување од Снабдувачот, во случај ако Потрошувачот има заостанати и неплатени долгови по овој Договор.

- Еднострано, по барање на Потрошувачот, со писмено известување од 10 (десет) дена во случај на неисполнување на договорните обврски од страна на Снабдувачот;

- Еднострано по барање на Снабдувачот, со писмено известување од 10 (десет) дена претходно.

ДЕЛ VII. ОПШТИ УСЛОВИ

7.1. Општите услови за снабдување со електрична енергија се дадени како Прилог 3 кон овој Договор, и истите претставуваат составен дел на овој Договор или се објавени на веб-страницата на Снабдувачот www.energyactive.mk. Вака објавените Општи услови ќе бидат директно применливи помеѓу договорните страни.

7.2. Во случај на спротивставеност во значењето помеѓу одредбите од овој Договор и одредбите од Општите услови, ќе преовладуваат одредбите од Општите услови.

ДЕЛ VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

8.1. Измените на овој Договор може да се вршат единствено во писмена форма со Анекс кон овој Договор.

8.2. Овој Договор е составен во 4 (четири) оригинални примероци, од кои по 2 (два) за секоја од договорните страни

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

За ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје
Наташа Дограмаџиева - Манева

За

Овластен потписник

Управител